

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 184 год. LXVII | 29 декември 2011, четврток | Цената на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..	2	4131. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал.....	7
4126. Програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2011 година.....	2	4132. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец.....	9
4127. Објава од Министерството за надворешни работи.....	3	4133. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за квалитет на саден материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на саден материјал.....	11
4128. Објава од Министерството за надворешни работи.....	3	4134. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението.....	13
4129. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за признат основен материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за признат основен материјал.....	3		
4130. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за упис во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за упис во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.....	5		

	Стр.		Стр.
4135. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во Регистарот на производители и трговци.....	15	на пазар во Република Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие пакувања, формата и содржината на образецот на производствената спецификација, формата и содржината на образецот на евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено на пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата	17
4136. Правилник за престанување на важноста на правилникот за начинот и постапката за враќање и присилно следење на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа.....	17	4138. Правилник за начинот и постапката за издавање на мислење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странка за производство и увоз на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали.....	19
4137. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината на пакувањата што се пуштиле или увезле		Огласен дел.....	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4125.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Судски совет на Република Македонија му престанува користењето на следната движна ствар, моторно возило, и тоа:

Марка „Хонда“, тип „Легенд V6“, регистарски број SK-003 LK, број на мотор C32A25000615, број на шасија JHMKA76500C401323, година на производство 1995, боја зеленометалик, зафатнина 3206 см³, сила на моторот 151 KW, број на седишта 5, вредност 180.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Претседателот на Судски совет на Република Македонија склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука, која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6742/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4126.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2011 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2011 ГОДИНА

I.

Во Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2011 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2011), делот III се менува и гласи:

„III.

Средствата од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:

СТАВКА 481 - ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

A. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

1. Комплекс Вила Билјана Охрид	3.419.047,00
1.1. Видео надзор на објектот Вила Билјана Охрид	3.419.047,00

B. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ

1. Влада на Република Македонија и Служба за општи и заеднички работи на Влада на Република Македонија	582.253,00
1.1. Реконструкција на санитарни јазли во сутерен и кула 6	582.253,00
2. Служба за општи и заеднички работи	
2.1. Реконструкција на работни простории во комплексот „Скопјанка,	222.231,00
3. Други непредвидени работи	

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на уверение за признат основен материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за признат основен материјал

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на уверение за признат основен материјал поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

4130.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ НА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ШУМСКИ ВИДОВИ ДРВЈА ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ НА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ШУМСКИ ВИДОВИ ДРВЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за упис во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за упис во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја во рокот утврден во член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13106

19 декември 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради издавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

4131.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛО НА РЕПРОДУКТИВНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛО НА РЕПРОДУКТИВНИОТ МАТЕРИЈАЛ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал во рокот утврден во член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13107

19 декември 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

4132.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ДА ПРОИЗВЕДУВА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА СТРАНСКИ КУПЕЦ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ДА ПРОИЗВЕДУВА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА СТРАНСКИ КУПЕЦ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец во рокот утврден во член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13108
19 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

4133.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за квалитет на саден материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на саден материјал во рокот утврден во член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на уверение за квалитет на саден материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на саден материјал“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13109

19 декември 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на уверение за квалитет на саден материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на саден материјал

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на уверение за квалитет на саден материјал поднесено под број _____ од _____ до _____, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

4134.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА СЕМЕТО ИЛИ КВАЛИТЕТ НА ДЕЛОВИ ОД РАСТЕНИЕТО ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА СЕМЕТО ИЛИ КВАЛИТЕТ НА ДЕЛОВИ ОД РАСТЕНИЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението во рокот утврден во член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13110

19 декември 2011 година

Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на
делови од растението односно заради недонесување на решение за
одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на семето
или квалитет на делови од растението

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице –
подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител
на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал
од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство да постапи по барањето за издавање на уверение
за квалитет на семето или квалитет на делови од растението поднесено
под број _____ од _____ до
_____ чија копија ви
ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

4135.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ЗА ПРОМЕТ СО РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ЗА ПРОМЕТ СО РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци, во рокот утврден во член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13111

19 декември 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето)

_____ (седиште на правно лице/адреса на физичкото лице – подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно член 12 став (2) од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
4136.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11, министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ И ПРИСИЛНО СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ КОЈ СЕ ПРИБЛИЖУВА КОН ПОДРАЧЈЕ НА ЗАБРАНЕТА, УСЛОВНО ЗАБРАНЕТА ИЛИ ОПАСНА ЗОНА ИЛИ ЛЕТА НИЗ НЕА**

Член 1

Правилникот за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа („Службен весник на Република Македонија“ бр.129/08), престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а отпочнува да се применува од 1.3.2012 година.

Бр. 01-16732/1
21 декември 2011 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанаклески, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
4137.**

Врз основа на член 28 став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ број 161/09, 17/11, 47/11 и 136/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ПАКУВАЊАТА ШТО СЕ ПУСТИЛЕ ИЛИ УВЕЗЛЕ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕТХОДНАТА КАЛЕНДАРСКА ГОДИНА И ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ТИЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВКУПНОТО ПАКУВАЊЕ КОЕ Е ПУШТЕНО НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗЕНО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈАТА**

Член 1

Во Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината на пакувањата што се пуштиле или увезле на пазар во Ре-

публика Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие пакувања , формата и содржината на образецот на производствената спецификација, формата и содржината на образецот на евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија” број 117/10) во членот 3 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

“По исклучок од став 1 на овој член за пооделни категории на производи каде тежината на увезеното продажното пакување е значително помала во однос на нето тежината на производот, а при тоа не постојат податоци за пакување тогаш во производствената спецификација нето тежината се евидентира со користење на одреден процент од бруто масата на производот за продажното и групното пакување и тоа :

1. играчки за деца - 25% од бруто тежината на пакувањето по царинската декларација од кои 10% за пластични материјали и 15% хартија или картон;

2. садови за домаќинство и прибор за јадење - 10% од бруто тежината по царинската декларација од кои 3% за пластични материјали и 7% за хартија;

3. декоративни производи за домаќинство (украси, закачалки, вазни) - 15% од бруто тежината на царинската декларација од кои 5% за пластични материјали и 10% за хартија ;

4. училишен прибор - 8% од бруто тажина по царинска декларација од кои 3% за пластични материјали и 5% за хартија;

5. текстилни производи (модни кроеви за облека) - 15% од бруто тежина по царинската декларација од кои 5% за пластични материјали и 10% хартија;

6. прибор за чистење - 15% од бруто тежината по царинската декларација од кои 10% за пластични материјали и 5% за хартија;

7. декоративна козметика (кармини, маскири, турпии, четки) - 20 % од бруто тежината по царинската декларација од кои 10% за пластични материјали и 10% за хартија.

Во случаите од став 2 на овој член податоците се внесуваат во табела број 2 од Прилог 1.

Ставот 2 станува став 4.

Член 2

Прилогот 1 се менува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-10821
6 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог 1

Производствена спецификација

Табела број 1

Бр. _____ дата _____

РБ	Име на пакуваниот производ	Вид на пакување	Опис на компонентите на пакувањето	Вид на материјалот за пакување по тежина (kg)					
				Пластични материјали	Хартија и картон	метал	Стакло	Дрвени материјали	Други композитни материјали
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		продажно							
		групно'							
		транспортно							
Вкупно:									

Забелешка: 'Се дели по единичен производ кој бил спакуван, односно обвиткан во групното пакување

дата:

Овластено лице (име и презиме)

(потпис)

Производствена спецификација

Табела број 2

Бр. _____ дата _____

РБ	Име на пакуван производ	Број на увоз на царинска декларација и дата на царинење	Бруто тежина на категоријата производи (kg)	Вид на материјалот за пакување по тежина (kg)					
				Пластични материјали	Хартија и картон	метал	стакло	Дрвени материјали	Други композитни материјали
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вкупно:									

дата:

Овластено лице (име и презиме)

(потпис)

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
4138.**

Врз основа на член 54, став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА МИСЛЕЊЕ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ
НА СТРАНКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ
НА ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА, ХРАНА ЗА
ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА И ЗБОГАТЕНА
ХРАНА, ХРАНА НА КОЈА И СЕ ДОДАДЕНИ
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање на мислење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по поднесено барање на странка за производство и увоз на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали.

Член 2

Операторот со храна (во натамошниот текст подносител на барањето) до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање за добивање мислење за секој додаток на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали (во натамошниот текст: производ) кој има намера да го стави во промет во Република Македонија, од сопствено производство или од увоз.

Во прилог на барањето подносителот треба да достави:

1. Скенирана оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот;
2. Превод на означувањето на оригиналната амбалажа;
3. Означување на производот на македонски јазик;
4. Производна спецификација (податоци за квалитативниот и квантитативниот состав на производот);
5. Доколку е потребно се доставуваат:
 - резултати од лабораториски анализи за составот на производот (видот и количината на состојките);
 - доказ од надлежното тело на земјата производител и/или земја членка на ЕУ дека производот се наоѓа на пазарот во таа земја и

- научни студии како доказ за наведените својства на производот;

6. Решение за регистрација во Регистарот на објекти и оператори со храна издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство ако производот се произведува во Република Македонија;

7. Мислење за категоризација во однос на составот на производот издадено од Министерство за здравство - Биро за лекови ако производот за кој се бара мислење содржи супстанции со нутритивен или физиолошки ефект кои не се наведени во посебните прописи. Овој документ треба да се приложи и вобилки, печурки и/или алги кои се наведени во листите на дозволени супстанции кои можат да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали, објавени на веб-страницата на Агенцијата за храна и ветеринарство и

8. Доказ дека се покриени трошоците за постапката на издавање на мислење кој не се приложува доколку се однесува за производ за кој Агенцијата за храна и ветеринарство претходно издала позитивно мислење.

Член 3

Барањето од членот 2 на овој правилник се поднесува во пишана форма, во А4 формат и ги содржи следните податоци:

- а) Назив на подносителот на барањето;
- б) Адреса на подносителот на барањето;
- в) Својство (производител/увозник/претставник) на подносителот на барањето;
- г) Назив на производителот;
- д) Адреса на производителот и
- ѓ) Податоци за производот.

Член 4

Врз основа на барањето од член 2, став 1 и приложената документација од член 2, став 2 на овој правилник, од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се издава мислење за усогласеност на производот со пропишаните барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се применуваат за производот.

По спроведувањето на постапката секој одобрен производ се внесува во Регистарот на производи кои ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали.

Член 5

Мислењето за вклучување на супстанции со нутритивен или физиолошки ефект во Листи на дозволени супстанции кои можат да се употребуваат во произ-

водство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали и во Листи на забранети супстанции кои не можат да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали кои се објавуваат на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство, го изготвува Комисијата на Агенцијата за храна и ветеринарство за посебени видови храна.

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, врз основа на мислењето од Комисијата од став 1 на овој член одлучува за вклучување на супстанции со нутритивен или физиолошки ефект во листите на дозволени и забранети супстанции.

Член 6

Висината на трошоците во постапката за издавање на мислењето од член 4 на овој правилник изнесува 1000 денари за секој производ за кој се бара мислење.

Трошоците во постапката за издавање мислење се на товар на подносителот на барањето.

При изготвување на мислење за производот се врши преглед на приложената документација која се однесува на:

- составот на производот;
- количеството нутриенци содржани во производот;
- посебните прописи за означување на производот и
- нутритивните и здравствените тврдења за производот.

Член 7

Во случаи ако производ за кој Агенцијата за храна и ветеринарство има издадено мислење, се менува во однос на видот и количината на нутриенсите и/или супстанциите со нутритивен или физиолошки ефект содржани во производот и/или во однос на означувањето, операторот со храна треба да поднесе барање за издавање ново мислење.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6482/1
26 декември 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011184